

Ал Каида длабоко се инфилтрира на Балканот. Ова не е теза која важеше само за деведесетите години на минатиот век, туку аргумент на денешницата. Неспорно е дека денес Полуостровот е поблизу до Европа, но не може да се занемари опасноста од новите експозитури на терористичката мрежа број еден во светот, кој и натаму му се има "намерачено" на ова подрачје гледајќи го како битен полигон за запоседување на континентот. Клучна улога во уфрлувањето на луѓето на Осама бин Ладен во нашево опкружување, на почетокот на последната деценија од XX век ја немаа ниту Иран, ниту САД, туку Германија. Сали Бериша со помош на Клаус Кинкел ги доведе Муџахедините во Албанија и на Косово. Во Босна веќе ги имаше. Своевремено, во своето издание "Џихадот на Балканот" овие тези ги

наведе и германскиот аналитичар Јирген Елзесер. Осама бин Ладен ја прифати улогата да биде светски државен непријател и да ја зајакне својата власт во исламскиот свет. Исламскиот тероризам, кој ги рани САД и Европа и ја уништи Југославија е заеднички производ на Брисел, Берлин, Техеран и Вашингтон. На Балканот, во Босна и на Косово децата веќе се задоија со фундаментализам, кој подоцна се пренесе во Њујорк и во Мадрид. Нападите во САД и во Шпанија всушност се последица на југословенската крвава драма. Познати се тезите дека исламистите од светот беа пријатели со Јосип Броз, но и со други претседатели. Бин Ладен прв пат се појави на Балканот во 1985 година во Белград. Тој дојде таму за да купи оружје од Југославија, за светата војна во Авганистан. Дестинацијата на Бин Ладен беше фирмата

столбови. Денес тие се опасност за цела Европа. Основачите и поттикнувачите на тероризмот денес немаат никакво влијание врз екстремните групи. Тие се надвор од контрола. Во ова време некогашниот јатак, Осама бин Ладен, претставува најголемата закана токму за Берлин и Вашингтон. Тој може да ги крене во воздух.

САЛИ БЕРИША И ВРСКЕТЕ СО АЛ КАИДА

Денес Ал Каида е длабоко етаблирана во Албанија, Босна и Србија, поточно на Косово, со поддршка на политичарите, кои ги финансираше Германија. Тероризмот требаше да биде брана за неширење и уништување на комунизмот во Србија, поточно удар врз Милошевиќ, кој претставувал најголема закана за навлегува-

ТАЈНИТЕ ИГРАЧИ НА ТЕРОРИСТИЧКИОТ ХАОС



Нападите во САД и во Шпанија всушност се последица на југословенската крвава драма. Познати се тезите дека исламистите од светот беа пријатели со Јосип Броз, но и со други претседатели. Бин Ладен прв пат се појави на Балканот во 1985 година во Белград. Тој дојде таму за да купи оружје од Југославија, за светата војна во Авганистан.

Планот на Техеран бил во јавноста Иран и партнерите да се претстават како финансиски и хуманитарни донатори за Албанија. Заткулисно со тие пари се градела мрежа на исламската тајна служба, која ќе треба подоцна да ја покрие цела Европа.



■ Пишува: **Мишко ТАЛЕСКИ**



"Југоимпорт" каде истата година се појави со една жена од Судан со американски пасош. Оружјето не го добија.

Но, затоа ЦИА му го даде во текот на десет години војување по авганистанските планини и пустини. Станува збор за сума од три милијарди долари воена помош за борците на Осама против Русија. Во тој период Виена беше центар за шверцот со оружје. Во 1993 година таму Бин Ладен го доби босанскиот пасош. Со помош на парите и со борците од исламскиот свет е формирана босанско-муслиманската армија. Заради таа заслуга Бин Ладен лично е примен во претседателската палата во Сараево. Ефектот на војната во Босна беше лош за муслиманите сè додека на власт во Белата кука не дојде Бил Клинтон. Американската компанија МПРИ, по потпишувањето на Дејтонската спогодба, ја презеде контролата на армијата на муслиманите во Босна. Таа фирма ги собра најспособните борци, ги обучуваше во Албанија и ги испраќаше како поддршка на УЧК на Косово и во Македонија. Во Босна, во Србија и во Македонија постепено се зајакнуваа терористичките

њето на исламскиот фундаментализам на Балканот. Бин Ладен го финансираше Башким Газидеда, тогашен шеф на тајната служба на Албанија. Бериша тука потпомагаше, но не дека е фундаменталист, туку тоа го правел како политички криминалец. Но, сепак неговите планови за големоалбанска држава се поклопуваат со борците на џихадот. Уште една теза - режимот на Бериша до 1997 година беше финансиран од Берлин. Тогашниот шеф на германската дипломатија, Клаус Кинкел, изјави дека неговата Влада ѝ помогнала на Албанија со вкупна сума од една милијарда марки. Ниту една друга земја нема добиено толкава помош од Германија. Зошто? Бундестагот ѝ предложи на Тирана да се формира заедничка германско-албанска единица. Таа во 1996 година беше дел од босанскиот контингент на Бундестагот. Поранешниот министер за одбрана на Албанија, Сафет Шулали, дури тврди дека Германија воено ги помагала Муџахедините и Косоварите на Косово да се борат против српските безбедносни сили. Во 1997 година тој избега во Италија и го обвини Бериша дека предизвикал дестабилизација на Косово за да го сврти вниманието на светската јавност од албанскиот хаос. Шулали дури вели дека родното село на Бериша станува голема база на УЧК. Лично



Кон средината на август 1998 година во Тирана дошол Аукаи Колинс, војник на џихадот со воено искуство во Чеченија. Тој бил задолжен за транспорт на оружје од Албанија на Косово. Но, дошле Американците, го уапсиле, го испрашувале и го задржале во притвор. Бил осомничен дека е вмешан во бомбашкиот напад врз американската Амбасада во Најроби. Исламскиот џихад им се заканил на Американците дека ќе им се освети за апсењето на нивниот соборец. Во Босна, во Србија и во Македонија постепено се зајакнуваа терористичките столбови. Денес тие се опасност за цела Европа. Основачите и поттикнувачите на тероризмот денес немаат никакво влијание врз екстремните групи. Тие се надвор од контрола.

ДО КОГА ЌЕ СЕ СЛУША ПЛАНИРАНОТО И КОНТРОЛИРАНО СВЕЦКАЊЕ НА ОРУЖЈЕТО?

Бериша, од магацините на албанската војска, им дава 650.000 пушки, 20.000 тони експлозив и 1,5 милијарди патрони и гранати. Трговијата со оружје е финансирана од страна на Албанците во Германија и во Швајцарија, но и од официјален Берлин. На пример, сојузната германска Влада на Бериша му испраќа воена опрема во вредност од 2 милиона марки. Дел од тие средства завршуваат во рацете на ОВК. Иранските тајни служби по случувањата во Албанија во 1997 година процениле дека оваа земја е подготвена да го прифати екстремниот ислам. Планот на Техеран бил во јавноста Иран и партнерите да се претстават како финансиски и хуманитарни донатори за Албанија. Заткулисно со тие пари се градела мрежа на исламската тајна служба, која ќе треба подоцна да ја покрие цела Европа. Исламската банка, чија централа се наоѓа во Тирана и тоа во близина на претседателската палата, го чува доминантниот процент средства од мрежата на Осама бин Ладен. По 1994 година Бин Ладен два пати доаѓал во Тирана по покана од Сали Бериша, средби на кои била востановена база за логистичка и финансиска поддршка на Ал Каида. На тој состанок, покрај Бин Ладен и шефот на службата, Газидеда, присуствувале и Хашим Тачи и Рамуш Харадинај. Грците имаат докази дека Бин Ладен непосредно пред избивањето

на судирите меѓу Србите и Албанците на Косово повторно бил во Тирана во 1998 година.

ВОКЕР ГО ЛАЖЕ МИЛОШЕВИЌ!

Во средината на август 1998 година во Тирана дошол Аукаи Колинс, војник на џихадот со воено искуство во Чеченија. Тој бил задолжен за транспорт на оружје од Албанија на Косово. Но, дошле Американците, го уапсиле, го испрашувале и го задржале во притвор. Бил осомничен дека е вмешан во бомбашкиот напад врз американската Амбасада во Најроби. Исламскиот џихад им се заканил на Американците дека ќе им се освети за апсењето на нивниот соборец. На 7 август се случија крвавите настани во кои експлодираа бомбите во Даресалем. Беа убиени 224 луѓе, а повеќе од 5.000 беа ранети. Биле планирани и напади врз американски цели во Тирана, но пропаднале. Сепак, американската Амбасада беше војнички обезбедена. Колинс, кој имал и американско државјанство, набрзо бил пуштен откако било утврдено дека нема ништо со нападите во Африка и во август 1998 година од Тирана тајно е префрлен на границата со Косово, во еден логор за обука на УЧК. Набрзо во Албанија дошол и друг човек, кој регрутирал свети борци за војните на Косово, Јужна србија и Ма-

кедонија. Станува збор за извесен Клод Кадер, кој по налог на ЦИА, требало да уфрли 300 борци на Косово за потребите на ОВК. Сè до неговото апсење во 1998 година, според изворите на западните дипломати, од Босна и од Албанија на Косово се пренесени еден милион долари за купување оружје. Парите биле собрани како од исламските влади, така и од исламските организации во Западна Европа, пред сè, во Германија. Биле барани војници и доброволци за сепаратистичко движење. Им се нудела плата меѓу 3.000 и 5.000 марки месечно. Во тој период, неколку стотици ирански борци од Албанија навлегле на Косово. Еден месец подоцна САД ја избришале ОВК од списокот на терористички организации. ЦИА одлучи сама да го контролира движењето на Муџахедините кон Србија, па наместо неспособните исларисти од калибарот на Колинс и на Кадер, Клинтон ја активирал МПРИ. Оваа организација, составена од поранешни офицери на Пентагон, ја вршела работата која била многу валкана и никој не сакал на таков начин да си ги валка рацете. Нивни оперативци биле алжирскиот Муџахедин Абдул Хамди и неговите тројца босански соработници Харис К., Фикрет Б. и Реза С. Хамди, со своите соборци во летото 1998 година бил преместен во кампот на МПРИ во селото Љабинот во близина на Тирана. Неколку седмици подоцна тој преминал во логорот Тропоја-Вучидол на границата со Косово, кој бил под контрола на Сали Бериша. За присуството на американски соработници во овој логор сведочи и новинарот Јоханес фон Донани, кој во јули 1998 година бил во Тропоја. Тој забележал четворица платеници на ЦИА, кои имале сателитски телефони, радиофреквенции, преку кои можеле да стапат во контакт со пилотите. Имале и прецизни мапи на ЈНА, бидејќи тие биле подобри од оние на НАТО. Заедно со ОВК овие босански војници во октомври и во ноември 1998 година влегле на Косово. Тоа е периодот кога Слободан Милошевиќ се согласува на Косово да влезат меѓународни набљудувачи и на повлекување на своите војници во касарните. Тогаш многумина се понадевале дека ќе дојде до мир во Покраината. Но, напротив. Меѓународните мониторинг мисии го извисиле Милошевиќ и го помогнале инфилтрирањето на исламските борци од Албанија на Косово. Вилијам Вокер, како шеф на набљудувачите, подготвувал терен за војна. Се носело оружје, се влечело оружје. Милошевиќ наследнал на трикот иако знаел дека ќе дојде до тоа. Нему му се судеше за воени злосторства. Некој друг, исто така, ги правеше на поперверзен начин. Набљудувачите беа тајните играчи на ЦИА. Оружјето почна да свецка.